



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 18 октомври 1974
Скопје
Број 40 Год. XXX

Претплатата за 1974 година изнесува 180 динари. Овој број чини 4 дин. Жиро сметка 40100-601-128

459.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за тутун, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година.

Број 03-2388
9 октомври 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството на
СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН

Во Законот за тутун („Службен весник на СРМ“ бр. 8/73) се вршат следните измени:

Член 1

Во член 6 став 1 точка 2 ред 7 цифрата „200“ се заменува со „300“, а во ред 9 по зборот „техничари“ се бришат точката и запирката и се додава нов текст:

„до 1.000 ха површина, а за површина над 1.000 ха на секои започнати нови 500 ха уште по еден дипломиран земјоделски инженер и по двајца земјоделски техничари;“

Зборовите во ред 10: „за сместување на тутунот“ се бришат.

Член 2

Во член 11 се брише став 1.

Член 3

Во член 16 се брише став 3.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

460.

Врз основа на член 4, став 1 од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 9/74), и член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 20/74), Собора-

нието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА АНЕКС-ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА ОД IV РЕД ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ВО 1974 ГОДИНА, СО УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА

I

Се дава одобрение на Анекс-програмата за изградба и реконструкција на патиштата од IV ред во Социјалистичка Република Македонија од дополнителните средства во 1974 година, со учество на Републичкиот фонд за патишта, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за патишта на 8 јули 1974 година, број 10-1415/2.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2234

9 октомври 1974 година на Соборот на здружениот труд,
Скопје

Претседател

инж. Љубомир Гиговски, с. р.

461.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ, ВО ИМЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ДА СКЛУЧИ ДОГОВОР СО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ ОД СПОГОДБАТА ЗА ГАРАНЦИЈА (БРОЈ 1012 ЈУ)

I

Се овластува републичкиот секретар за финансии, во името на Социјалистичка Република Македонија, да склучи договор со Социјалистичка Федеративна Република Југославија за преземање на финансиските обврски од Спогодбата за гаранција (Проект за индустриски кредит) меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој (број 1012-ЈУ), склучена на 21 јуни 1974 година а за делот кој се однесува на Социјалистичка Република Македонија во износ од 11.400.000 \$ долари.

II

Доколку Социјалистичка Федеративна Република Југославија намери некоја од финансиските обврски од Спогодбата за гаранција (број 1012-JY) наместо Социјалистичка Република Македонија неа може да ја наплати непосредно од сите сметки на приходи и други средства на Социјалистичка Република Македонија, по пат на акцептен налог.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2339

9 октомври 1974 година

Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот
труд,

инж. Љубомир Гиговски, с. р.

462.

Врз основа на член 97 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 10 јули 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДАЧИТЕ И РАБОТАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НОВ — СКОПЈЕ ЗА 1974 ГОДИНА

I

Се одобрува Програмата за задачите и работата на Републичкиот фонд за изградба на станови на учесниците во НОВ — Скопје за 1974 година, што Управниот одбор на Републичкиот фонд за изградба на станови на учесниците во НОВ — Скопје ја донесе на седницата одржана на 20 март 1974 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2341

9 октомври 1974 година

Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,

Благоја Талески, с. р.

Претседател

Претседател

на Општествено-политичкиот собор, на Соборот на здружениот труд,

Гога Николовски с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р.

463.

Врз основа на член 90, став 2 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, број 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 10 јули 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА — СКОПЈЕ ЗА 1974 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за станбена изградба на учесниците во Народноослободителната војна — Скопје, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за изградба на станови на учесниците во НОВ — Скопје, на седницата одржана на 20 март 1974 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2342

9 октомври 1974 година

Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,

Благоја Талески, с. р.

Претседател

Претседател

на Општествено-политичкиот собор, на Соборот на здружениот труд,

Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р.

464.

Врз основа на член 102, став 2 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65 и 9/68), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ БРОЈОТ НА СТУДЕНТИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. На Медицинскиот факултет во Скопје запишувањето на I година во учебната 1974/75 година се ограничува на следниов број студенти:

а) на Медицинскиот отсек — 330 редовни студенти;

б) на Стоматолошкиот отсек — 120 редовни студенти.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 12-2513/3

1 октомври 1974 година

Скопје

Претседател

на Извршниот совет,

Благој Попов, с. р.

465.

Врз основа на член 10 од Законот за санитарната инспекција („Службен весник на СРМ“, бр. 40/72), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

У П А Т С Т В О

ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА САНИТАРНИТЕ ИНСПЕКТОРИ

1. На санитарните инспектори и на другите лица овластени за вршење определени работи на санитарен надзор (во натамошниот текст: санитарните инспектори), им се издава легитимација на санитарен инспектор, според образецот што е отпечатен кон ова упатство и е негов составен дел.

2. Легитимацијата на санитарниот инспектор ја издава органот во кој инспекторот има својство на работник.

3. Големината на легитимацијата на санитарен инспектор е 105 x 77 мм.

4. Кориците на легитимацијата на санитарен инспектор се полутврди и однапред се обложени со кожа во зелена боја.

5. Легитимацијата на санитарен инспектор содржи:

— назив на органот што ја издал легитимацијата и број под кој е издадена таа;

— функција на санитарниот инспектор (главен републички, републички, општински, овластен републички — општински санитарен инспектор);

— извод од Законот за санитарната инспекција.

6. Легитимацијата на санитарен инспектор важи за календарската година во која е издадена. Рокот на важење на легитимацијата за наредната година го продолжува органот што ја издал легитимацијата.

7. Трошоците за издавање на легитимацијата на санитарните инспектори паѓаат на товар на органот што ја издава.

8. Санитарен инспектор на кој му престанала оваа функција, должен е веднаш, а најдоцна во рок од три дена, легитимацијата на санитарен инспектор да му ја врати на органот што му ја издал.

9. Во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на ова упатство ќе се заменат досега издадените легитимации на санитарен инспектор.

10. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-06-1605/2

17 септември 1974 година

Скопје

Републички секретар за здравство
и социјална политика,
Јездимир Богдански, с. р.

Образец на легитимација на
санитарни инспектори (формат
7,7 x 10,5 см)

(Прва страна на кориците — СР Македонија, грб)
(Втора страна на кориците)

(Фотографија во големина 3,5 x 5,5 см)

(Своерачен потпис на имателот на легитимацијата, број на личната карта и назив на органот што ја издал истата)

(Прва внатрешна страна)
(Назив на органот што ја издава легитимацијата)

(Назив на органот што ја издава легитимацијата)

Број _____

ЛЕГИТИМАЦИЈА

На _____ санитарен инспектор
(втора внатрешна страна)
_____ е овластен врз основа на
(име и презиме)

членот 3 од Законот за санитарната инспекција да врши работи на санитарен надзор на територијата на _____ и ги има сите права и овластувања што со закон и други прописи му се дадени на санитарен инспектор.

_____ год.

во _____

(потпис на издавателот на
легитимацијата)
М. П.

(Трета внатрешна страна)

Важењето на легитимацијата се продолжува:
до _____ 197— год.

М. П.

потпис

до _____ 197— год.

М. П.

потпис

до _____ 197— год.

М. П.

потпис

до _____ 197— год.

М. П.

потпис

(Четврта внатрешна страна)

до _____ 197— год.

М. П.

потпис

до _____ 197— год.

М. П.

потпис

до _____ 197— год.

М. П.

потпис

до _____ 197— год.

М. П.

потпис

(Петта, шеста, седма, осма итн. внатрешна страна)
Извод од Законот за санитарната инспекција
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 40/72)

(Третата и четвртата страна на кориците остануваат празни)

466.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на Решението за давање согласност на барањето за надоместок на услугите што ги врши Комуналното претпријатие „Хидрант“ во Крушево, донесено од Собранието на општина Крушево на 3 ноември 1973 година, на седницата одржана на 19 септември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ПОНИШТУВА точката 4 од Решението за давање согласност на барањето за надоместок на услугите што ги врши Комуналното претпријатие „Хидрант“ во Крушево, донесено од Собранието на општина Крушево на седницата одржана на 3 ноември 1973 година („Службен гласник на општина Крушево“ бр. IV/73).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, во „Службен гласник на општина Крушево“ и во Комуналното претпријатие „Хидрант“ во Крушево на начин што во статутот на претпријатието е предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. По повод претставка на група работници од Крушево, Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 15/74 од 9 мај 1974 година поведе постапка за оценување уставноста на решението означено во точката 1 на оваа одлука поради тоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со уставното начело за забрана на повратното дејство на прописите и другите општи акти утврдено во членот 262 од Уставот на СР Македонија.

4. Со оспореното решение е дадена согласност на барањето на Комуналното претпријатие „Хидрант“ во Крушево затечените цени на услугите што ги врши ова претпријатие да се зголемат во просек за 20,3%, а со точката 4 од ова решение е предвидено тоа да влезе во сила од 1 јули 1973 година и да се објави во „Службен гласник на општина Крушево“. Ова решение е донесено на седницата на Собранието на општина Крушево одржана на 3 ноември 1973 година и е објавено во „Службен гласник на општина Крушево“ бр. IV од 5 ноември 1973 година.

Оценувајќи ја точката 4 од оспореното решение, Судот утврди дека со тоа што со оваа точка од решението е определено тоа да влезе во сила од 1 јули 1973 година односно не само пред неговото објавување туку и пред неговото донесување од Собранието на општината, на решението му е дадено повратно дејство, што е во спротивност со уставните начела за објавување и влегување во сила и за забрана на повратното дејство на законите, другите прописи и општи акти утврдени во членовите 260, 261 и 262 од Уставот на СР Македонија. Според ставот 1 на член 260 од Уставот законите, другите прописи и општи акти на органите на општините и републиката се објавуваат пред да влезат во сила, додека, согласно членот 261 од Уставот, овие акти влегуваат во сила најрано осмиот ден од денот на објавувањето, а само од особено оправдани причини може да се определи пропис или друг општ акт да влезе во сила во по-

краток рок или истиот ден кога е објавен. Од друга страна согласно членот 262 од Уставот законите, другите прописи и општи акти не можат да имаат повратно дејство и само со закон може да се определи одделни негови одредби да можат да имаат повратно дејство ако тоа го бара општиот интерес утврден при донесувањето на законот. Овие начела беа содржани и во Уставот на СР Македонија од 1963 година кој беше во сила во времето на донесувањето на оспореното решение. Според мислењето на Судот оспореното решение можело да влезе во сила најрано осмиот ден од денот на неговото објавување во службениот гласник на општината односно со денот на објавувањето доколку Собранието на општината така определи поради постоење на особено оправдани причини.

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 15/74
19 септември 1974 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

Во Наредбата за начинот и постапката за отставување на премијата според одлуката за определување премија за кравјо и овчо млеко во 1974 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ број 31/74 година, поткрадната е печатна грешка поради што се дава следнава

ИСПРАВКА

Во точката 3 став 4 во првиот ред зборот „став 2“ се заменува со зборот „став 1“.

Од Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, бр. 08-2423/1/1974, Скопје.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

236.

Врз основа на член 65 точка 6 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 16 септември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА

I

Заради надоместување на зголемените трошоци на животот на корисниците на додаток на деца — со покачувањето на цените на основните прехранбени артикли висината на додатокот на деца — утврдена во член 3 од Одлуката за определување висината на додатокот на деца број 08-102/1 од 29. IV. 1974 година донесена од Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/74), се валоризира линеарно за 10%.

Според тоа висината на додатокот на деца за корисниците изнесува:

1. За I цензусна група:			
— за првото дете	154,00	динари	месечно
— за второто дете	141,00	„	„
— за третото дете	120,00	„	„
— за четвртото дете	107,00	„	„
— за секое натамошно дете	88,00	„	„
2. За II цензусна група:			
— за првото дете	112,00	„	„
— за второто дете	102,00	„	„
— за третото дете	91,00	„	„
— за четвртото дете	81,00	„	„
— за секое натамошно дете	66,00	„	„
3. За III цензусна група:			
— за првото дете	72,00	„	„
— за второто дете	68,00	„	„
— за третото дете	59,00	„	„
— за четвртото дете	52,00	„	„
— за секое понатамошно дете	46,00	„	„

II

Валоризацијата на додатокот на деца по оваа одлука влегува во основницата за валоризација на додатокот на деца со порастот на просечниот личен доход на работниците во Републиката во оваа календарска година.

III

Зголемувањето на додатокот на деца според оваа одлука следува од 1 август 1974 година.

IV

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 233
16 септември 1974 година
Скопје

Претседател
Олга Шопова, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

237.

Врз основа на член 118 став 1 точка 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 138 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 13 септември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВОНПРЕДНА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПЕНЗИИТЕ

I

Заради усогласување со натпланското движење на трошоците на животот во Социјалистичка Република Македонија во првото полугодие од 1974 година, старосните, инвалидските и семејните пензии, без заштитниот додаток, како и материјалното обезбедување и привремениот надоместок што инвалидите на трудот го остваруваат според член 94 и 100 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија чиј износ не е поголем од 1300 динари, се зголемуваат за 6% и 60 динари во фиксен износ, а сите останати пензии за 6%.

Зголемувањето од претходниот став ќе се изврши на сите пензии остварени од пензиска основа во која не е пресметан личниот доход остварен во 1974 година и на материјалното обезбедување и привремениот надоместок на инвалидите на трудот кои подлежат на усогласување по член 99 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

II

Како основица за определување износот на зголемувањето служи износот на пензијата, без заштитниот додаток, материјалното обезбедување и привремениот надоместок на инвалидите на трудот што на корисникот му следувал за месец јули 1974 година.

III

Зголемувањето на пензиите според оваа одлука не влијае на правото и височината на заштитниот додаток на пензијата, кој и натаму ќе се исплатува во определениот износ.

IV

При определувањето на зголемувањето на семејните пензии според оваа одлука два и повеќе корисници на пензија по иста основа ќе се сметаат како еден корисник.

V

Зголемувањето на пензиите по оваа одлука не влегува и нема да се засметува во основицата за усогласување на пензиите со економските движења што ќе се изврши со важност од 1 јануари 1975 година.

VI

Зголемувањето на пензиите, материјалното обезбедување и привремениот надоместок на инвалидите на трудот според оваа одлука следува од 1 август 1974 година.

VII

Усогласувањето на пензиите според одредбите на оваа одлука ќе се изврши, и тоа:

1) на пензиите за кои е донесено решение до влегувањето во сила на оваа одлука од Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија по службена должност, без донесување на писмено решение, и

2) на пензиите за кои решение за остварување на правото ќе се донесе по влегувањето во сила на оваа одлука од овластените стручни служби за донесување решенија за правата од пензиското и инвалидското осигурување во прв степен, при донесувањето на решението.

VIII

Појасненија за примената на одделните одредби од оваа одлука дава Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

IX

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-1942/1
13 септември 1974 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

238.

Врз основа на членот 203 став 1 точка 10 и членот 246 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73) и член 1 и 8 од Основниот закон за насочување и издвојување на средствата за станбена изградба („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/70), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 13 септември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Средствата издвоени по стапка од 4% од вкупниот износ на исплатените пензиски и инвалидски примања за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување, по одбитокот на делот за покривање на разликата во станарината на тие лица се внесуваат во посебен Фонд за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување (во натамошниот текст: Фонд на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — Скопје).

II

Средствата на Фондот евидентно се распоредуваат и употребуваат на подрачјето на одделните општини во износите остварени од вкупно исплатените инвалидски и пензиски примања од тоа подрачје.

III

Средствата на Фондот се користат:

1. За кредитирање на изградбата и адаптацијата на домови и станови за живеење на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување — во општествена сопственост;

2. За кредитирање на изградбата и адаптација на геријатриски центри за сместување на изнемоштени корисници на пензија и определени права од инвалидското осигурување во општествена сопственост;

3. За доделување кредити за изградба, купување, доградба или адаптација на станови во сопственост на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување.

Средствата од точка 1 и 2 можат да се користат и како неповратни.

IV

За изградба, купување и доградба на станови во сопственост на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување можат да се доделуваат кредити во износ од најмногу 60.000 динари со рок на враќање од најмногу 30 години.

За адаптација на станови во сопственост на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување можат да се доделуваат кредити во износ од најмногу 25.000 динари со рок на враќање од најмногу 20 години.

Каматната стапка на одобрените кредити изнесува 2% годишно.

V

Домовите и становите за живеење на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување изградени со неповратни средства на Фондот, работат како самостојни организации на здружен труд во состав на основачот.

Основите на организацијата, управувањето и работењето со домовите и становите за живеење на пензионерите и корисниците на определени права од инвалидското осигурување се утврдуваат со посебна одлука.

VI

Советот на осигурениците од подрачјето на општината го разгледува спроведувањето на политиката во врска со решавањето на станбените потреби на уживателите на пензија и определени права од инвалидското осигурување и го именува претседателот и членовите на општинската комисија за решавање на станбените потреби на уживателите на пензија и определени права од инвалидското осигурување (во натамошниот текст: комисија).

Комисијата се состои од седум члена и исто толку заменици.

Во состав на комисијата влегуваат претставници на здружението на пензионерите и пензионерите на трудот, здружението на трудовите инвалиди, одборот на Сојузот на борците од Народноослободителната војна и од советот на осигурениците од подрачјето на општината, а може да влезе и претставник на собранието на општината.

Во општините каде не постојат здруженија на трудовите инвалиди, во состав на комисијата влегуваат само претставници од здружението на пензионерите и пензионираниите инвалиди на трудот.

Комисијата одлучува полноважно за доделувањето на средствата на Фондот само кога се присутни најмалку две третини од вкупниот број на членови, а своите одлуки ги донесува со мнозинство на гласови од вкупниот број на членовите на комисијата.

VII

Комисијата се грижи за рационално, правилно и целесобразно трошење на средствата на Фондот за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување од подрачјето на соодветната

општина и донесува решенија за одобрување на кредити за изградба, купување, доградба и адаптација на станови во сопственост на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување и за изградба и адаптација на домови и станови за живеење на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување во општествена сопственост.

Против решението на комисијата за одобрување на кредити за изградба, купување, доградба и адаптација на станови во сопственост на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување може да се изјави жалба до советот на осигурениците од подрачјето на општината.

Решението за користење на неповратни средства од точката III став 1 потточките 1 и 2 подлежи на согласност од Извршниот одбор на Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

VIII

Комисијата донесува правилник со кој поблиску се определуваат условите, постапката и начинот на користењето на средствата за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување.

Правилникот од претходниот став подлежи на согласност од Извршниот одбор на Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

IX

За работа на комисијата припаѓа право на надоместок во височина од 20,00 динари по донесено решение.

X

Височината на надоместокот од претходната точка може да се валоризира секоја година до 50% од порастот на трошоците на животот во Републиката во претходната година.

XI

При одобрувањето на кредити за изградба, купување или адаптација на станови во сопственост на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување првенство имаат борците од Народноослободителната војна.

XII

Комисијата е должна повремено, а најмалку еднаш годишно — најдоцна до 31 јануари, да поднесува извештај на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за употребата и користењето на средствата и решавањето на станбените потреби на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување во претходната година.

XIII

За извршување на банкарските работи што ќе настанат во врска со вложувањето и употребата на средствата на Фондот, Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија склучува со соодветна деловна банка посебен договор.

XIV

Се овластува Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија да издава стручни упатства и појаснија за примена на оваа одлука како и да врши надзор на работата на комисиите и начинот на употребата и користењето на средствата на Фондот.

XV

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за користење на средствата за решавање на станбените потреби на корисниците на старосна, инвалидска и семејна пензија („Службен весник на СРМ“ бр. 16/69, 15/70 и 34/71).

XVI

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-1939/1
13 септември 1974 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

239.

Врз основа на член 98 став 2 и член 118 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 13 септември 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПАУШАЛНИОТ НАДОМЕСТОК НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ И ДЕЦАТА ИНВАЛИДИ НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА ВРЕМЕТО ДОДЕКА СЕ ВРШИ ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НАДВОР ОД МЕСТОТО НА ЖИВЕЕЊЕТО

I

На инвалидите на трудот и децата инвалиди на осигуреници на кои не им е обезбедено бесплатно сместување и исхрана за времето додека професионалната рехабилитација се врши во друго место (надвор од местото на постојаното живеење), а за вршењето на рехабилитацијата не може да се обезбеди постојан превоз од местото на живеењето до местото каде што се врши рехабилитацијата, им припаѓа паушален надоместок.

II

Паушалниот надоместок во случаите од точката I на оваа одлука изнесува 760,00 динари месечно.

III

На инвалидите на трудот односно децата — инвалиди на осигуреници, не им припаѓа паушален надоместок за неоправданите отсуствувања од рехабилитација како и за времето поминато на годишен одмор. Паушален надоместок не припаѓа и за времето поминато на стационарно лекување.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-1943/1
13 септември 1974 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

240.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и член 203 став 1 точка 11, а во врска со член 256 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Здружението на естрадните уметници на СРМ, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЕСТРАДНИТЕ УМЕТНИЦИ — ЧЛЕНОВИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЕСТРАДНИТЕ УМЕТНИЦИ НА СР МАКЕДОНИЈА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој договор се регулира пензиското и инвалидското осигурување на редовните членови на Здружението на естрадните уметници на СРМ и членовите на живните семејства.

Член 2

Како естрадни уметници во смисла на овој договор се сметаат: естрадни изведувачи на уметнички програми на забавна, народна и цез музика; пантомимичари; интерпретатори на литературни текстови и козерии; конферансиери; играчи на фолклор; играчи на балет и други изведувачи чие занимање е естрадно настапување, кои се редовни членови на Здружението на естрадните уметници на СР Македонија (во натамошниот текст: Здружение) и на кои естрадното изведување на уметнички програми им е единствено или главно занимање (во натамошниот текст: осигуреници).

Член 3

Овој договор не се однесува на лицата што се занимаваат со естрадно изведување на уметнички програми, а се осигурени по друга основа, како ни на лицата кои со оваа дејност се занимаваат како дополнително занимање.

Член 4

Осигурениците и членовите на нивните семејства ги имаат правата од пензиското и инвалидското осигурување во обем и под условите одредени со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ако со овој договор не е определено поинаку.

Член 5

На осигурениците од овој договор се применуваат одредбите од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 6

За пензиското и инвалидското осигурување што се спроведува по овој договор се пресметува и уплатува придонес пропишан со Законот за пензиското и инвалидското осигурување по стапка на придонесот што ја определува Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија од единствени основици определени со овој договор.

Член 7

Основиците на осигурување кои служат за определување на правата и плаќање на придонес се утврдуваат во единствени износи во зависност од должината на пензискиот стаж.

Член 8

Осигурениците и членовите на нивните семејства можат да ги остваруваат правата од пензиското и инвалидското осигурување ако во целост се уплатени сите стасани придонеси за пензиско и инвалидско осигурување.

Член 9

Пензиите, паричниот надоместок за телесно оштетување и додатокот за помош и нега остварени по овој договор се усогласуваат со движењето на трошоците на животот и со општите економски движења на вработените во Републиката, според мерилата и начелата утврдени со Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 10

На осигурениците кои остваруваат право на старосна односно инвалидска пензија, како и на членовите на нивните семејства кои остваруваат право на семејна пензија, не им следува право на заштитен додаток на пензијата.

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 11

Правата од пензиското осигурување ги остваруваат осигурениците и членовите на нивните семејства во обем и под условите што се определени со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Статутот и другите општи акти на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за лицата во здружен труд, ако со овој договор не е определено поинаку.

Член 12

Осигурениците не можат да остварат старосна пензија по одредбите на член 175 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Член 13

Право на старосна пензија може да се оствари откако осигуреникот ќе помине најмалку 3 години во осигурување во својство на естраден уметник.

Право на семејна пензија може да се оствари ако умрениот осигуреник поминал најмалку една година во осигурување во својство на естраден уметник.

Едногодишен рок на осигурување од ставот 2 на овој член нема да се бара кога правото на семејна пензија се остварува по смртта на осигуреникот кај кого смртта настапила како последица на несреќа на работа или професионална болест.

Член 14

Старосната пензија се определува од пензиската основа што преставува месечен просек на осигурениците на осигурувањето на кои осигуреникот бил осигурен во последните 10 години на осигурување пред остварувањето на правото на пензија или во кои и да било последователни 10 години на осигурување по избор на осигуреникот.

За пресметување на десетгодишниот просек на осигурениците на осигурувањето се земаат предвид само осигурениците на осигурувањето од онаа календарска година во која осигуреникот бил осигурен најмалку 6 месеци.

Член 15

Додека осигуреникот не наврши 10 години на осигурување во својство на естраден уметник сметано од 1. I. 1966 година наваму пензиската основа се утврдува според осигурениците на осигурувањето по кои осигуреникот бил осигурен по 1. I. 1966 година до денот на остварување правото на пензија.

Ако во десетгодишниот период кој се зема за утврдување на пензиската основа влегува и времето во кое осигуреникот имал својство на работник во здружен труд или друго својство по кое бил задолжително пензиско осигурен, за утврдување на пензиската основа за тоа време се зема личниот доход остварен по таа основа.

ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 16

Правата од инвалидското осигурување се обезбедуваат за случај на инвалидност и телесно оштетување од најмалку 30% предизвикани со болест или повреда надвор од работата, несреќа на работа или професионална болест и во случај на непосредна опасност од настапување на инвалидност во врска со вршење на работите како естраден уметник.

Осигурениците ги остваруваат сите права од инвалидското осигурување во обем и под условите што се определени со Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за лицата во здружениот труд, ако со овој договор не е определено поинаку.

Член 17

Правото на професионална рехабилитација и вработување на естрадните уметници им се обезбедува по Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во случај на инвалидност од III категорија.

Член 18

Инвалидност во смисла на член 53 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и овој договор постои кога кај осигуреникот поради болест, повреда надвор од работата, несреќа на работа или професионална болест настане губење или намалување на способноста за вршење на работите од занимањата наведени во членот 2 од овој договор.

Член 19

Како своја работа во смисла на член 44 став 1 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и овој договор се сметаат работите што ги врши осигуреникот во рамките на естраден уметник.

Член 20

Правото на инвалидска пензија може да се остварува откако осигуреникот помине најмалку три години во осигурување како естраден уметник.

По исклучок од ставот 1 на овој член осигуреникот кај кого настане инвалидност како последица на несреќа на работа или професионална болест стекнува право на инвалидска пензија пред истекот на 3 години осигурување.

Член 21

Инвалидската пензија се определува од пензиската основа што се утврдува на ист начин на кој се утврдува основата за определување на старосната пензија според член 14 и 15 од овој договор.

Член 22

Инвалидите на трудот кои ќе се здобијат со право на професионална рехабилитација, односно право на вработување на друга соодветна работа, се оспособуваат односно им се обезбедува работа за работно место од III категорија (член 86 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија).

Член 23

Професионалната рехабилитација на осигуреникот и вработување на друга соодветна работа се врши на ист начин и по иста постапка како е тоа предвидено со одредбите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 24

Како основа за определување на материјално обезбедување во врска со професионалната рехабилитација, како и за определување на привремен надоместок во врска со користење правото на вработување на друга соодветна работа се зема основата на осигурување од член 27 на овој договор по која осигуреникот бил осигурен во изминатата година, согласно одредбите на Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Висината на материјалното обезбедување, привремениот надоместок и надоместокот поради помал личен доход се определува во обем и под условите предвидени со одредбите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија што важат за лицата во здружениот труд.

ПЕНЗИСКИ СТАЖ

Член 25

Во пензиски стаж на осигурениците се сметаат:

1) периодите на стабот на осигурување навршени во осигурување по Договорот за социјално осигурување на естрадните уметници;

2) времето поминато во осигурување од 1. I. 1973 година па натаму кое се смета според одредбите на член 107 до 113 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и член 144 до 146 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

3) времето на вршење на естрадна дејност пред 15. 5. 1945 година што во смисла на член 75 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување се смета во пензиски стаж како периоди во посебен стаж.

4) времето поминато во вршење на естрадна дејност на уметник по 15. 5. 1945 година до 31. 12. 1964 година со исполнување на условите што се бараат за својство на естраден уметник по овој договор.

Времето од точка 4 од претходниот став се признава во пензиски стаж како стаж на осигурување доколку осигуреникот за тоа време уплати придонес за пензиско и инвалидско осигурување по стапката на придонесот и основниците на осигурувањето по кои плаќа придонес на денот на поднесувањето на барањето.

Член 26

Кога признавањето на определени периоди во пензиски стаж по Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е условено со стекнување својство на работник во здружен труд или престанок на својството на работник во здружениот труд, ќе се смета дека тој услов е исполнет со почетокот на вршењето на естрадна дејност, односно одредено траење или престанок на вршењето на таа дејност.

ОСНОВИЦИ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 27

Основниците на осигурувањето се определуваат според должината на пензискиот стаж, и тоа:

за осигуреници со пензиски стаж	основица на осигурување
до 10 години	1.344,00 динари
преку 10 до 20 години	1.511,00 динари
преку 20 години	1.780,00 динари

Определувањето на повисока основица на осигурување според навршениот пензиски стаж се врши од првиот ден на наредниот месец по месецот во кој се исполнети условите за промена на основицата на осигурувањето.

Кога со дополнително признаен пензиски стаж осигуреникот се здобива со право на повисока основица на осигурување, во смисла на член 27 од овој договор менувањето на основицата се врши од првиот ден на наредниот месец по месецот во кој е поднесено барањето.

Член 28

Во зависност од порастот на личните доходи на работниците во Републиката, основниците на осигурувањето од претходниот член, почнувајќи од 1. I. 1974 година задолжително во почетокот на секоја календарска година се пресметуваат на соодветни повисоки износи со примена на валоризационен коефициент што го утврдува со одлука Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ако општиот просек на личните доходи во Републиката во изминатата година се зголеми најмалку за 5%.

Ако општиот просек на личните доходи во изминатата година во Републиката бил помал од 5% па затоа не е извршено пресметување на основниците на осигурувањето во смисла на став 1 од овој член, процентот на зголемувањето на личните доходи од претходната година се додава на процентот на зголемувањето на личните доходи во идната година, така што основниците на осигурување се зголемуваат за вкупниот процент на зголемувањето на личните доходи во двете години во смисла на став 1 на овој член.

П Р И Д О Н Е С И

Член 29

Придонесите за осигурување според овој договор се пресметуваат и уплатуваат од основниците на осигурувањето по стапката на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување што по одредбите на Статутот за поодделни години (периоди) ги определува Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Пресметувањето на стапката на придонесот во смисла на став 1 од овој член се врши на начин пропишан за пресметување на стапките на придонесот за примена на него износите на личните доходи на осигурениците во здружениот труд со полно работно време.

Член 30

Обврзник за уплата на придонесот по овој договор е самиот осигуреник.

Уплатата на придонесот стасува првиот ден во месецот за тековниот месец.

Осигуреникот плаќа придонес пресметан од основниците на осигурувањето, која му е определена по член 27 од овој договор.

Обврската за плаќање на придонес престанува со изминување на месецот во кој настапила привремена спреченост за работа во смисла на одредбите на Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението и придонесот не се плаќа до крајот на месецот во кој престанала спреченоста за работа.

Придонесот се уплатува на збирната жиросметка на средства на Заедницата.

КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ НА ПРАВОТО

Член 31

Осигуреници кои остварат старосна пензија според овој договор можат пензијата да ја користат и ако продолжат со вршење на естрадна дејност.

Член 32

На уживател на пензија кој стапи во работен однос или започне со вршење на друга самостојна дејност врз основа на која е пензиски и инвалидски осигурен, освен самостојна уметничка дејност, не му припаѓа за тоа време пензија.

На уживателот на привремена инвалидска пензија кој се вработи според преостанатата работна способност, како и на уживателот на старосна пензија кој пензијата ја остварил со 40 години (маж) односно 35 години (жена) пензиски стаж, додека се наоѓа во работен однос, во поглед на исплатата на пензијата ќе се применуваат одредбите од членот 123 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и членот 158 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА

Член 33

Осигуреникот со пријавата за осигурување доставува и доказ за пензискиот стаж.

Надлежната стручна служба со решение го распоредува осигуреникот во основицата на осигурувањето од член 27 на овој договор.

Член 34

Правата од пензиското и инвалидското осигурување се остваруваат по постапка утврдена со Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и одредбите на Законот за општа управна постапка кај надлежната стручна служба на Заедницата, ако со овој договор не е определено поинаку.

Постапката за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување се покренува по барање на осигуреникот односно по барање на членот на семејството на умрениот осигуреник.

Примерок од решението за признавање својството на осигуреник, за одредување основица на осигурувањето, за пензискиот стаж и за правата од пензиското и инвалидското осигурување, надлежната стручна служба доставува до осигуреникот и Здружението.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

Осигурениците кои на денот на влегувањето во сила на овој договор се осигурени по Договорот за спроведување на социјалното осигурување на естрадните уметници број 01-1546/1 од 29. 6. 1970 година (во натамошниот текст: Договорот од 29. 6. 1970 година) по службена должност ќе бидат распоредени во основици на осигурување според член 27 од овој договор, сметано од 1. 1. 1974 година и по таа основа ќе се пресметува придонесот.

Член 36

На осигуреник кој стапил на работа во странство како лице во работен однос му престанува правото на осигурување по овој договор, без оглед дали за времето на таквото вработување е задолжително пензиски и инвалидски осигурен кај странски носител на пензиското и инвалидското осигурување.

Член 37

Осигуреникот кој за време престојувањето во странство врши естрадна дејност врз основа на договор за ангажман, ако не е задолжително пензиски и инвалидски осигурен кај странски носител на пензиското и инвалидското осигурување, осигурен е по овој договор од денот на поднесувањето

на пријавата. Во тој случај осигуреникот е должен уредно да уплатува придонес за пензиско и инвалидско осигурување во валута на земјата во која се врши дејноста.

Вршењето на естрадната дејност за време на привременото престојување во странство се докажува со потврда на Здружението на естрадните уметници на СРМ.

На осигуреникот од ставот 1 на овој договор сообразно ќе се применуваат прописите со кои е регулирано пензиското и инвалидското осигурување на југословенските државјани во работен однос во странство, како и пресметувањето и уплатата на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, во смисла на прописите за придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на лицата вработени во странство од основицата предвидена за лицата со средна стручна подготовка.

Член 38

Појаснувања за примената и спроведувањето на овој договор, дава, по потреба, Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во согласност со Здружението.

Член 39

Овој договор може да се менува само во согласност на договорните странки. Ако помеѓу договарачите не се постигне спогодба за измена на договорот, спорот ќе го решава арбитражна комисија од 3 члена. Во арбитражната комисија секоја странка именува по еден член, а овие спогодбено го избираат третиот член, како претседател.

Одлуката на арбитражната комисија е задолжителна за обете странки.

Член 40

За спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на осигурениците ќе се применуваат, до колку со овој договор не е определено поинаку, одредбите на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Во сите случаи кога овој договор се повикува на законските прописи наведени во ставот 1 од овој член, а дојде до измена на тие прописи, при остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување и извршувањето на обврските од овој договор, ќе се применуваат соодветните изменети прописи.

Член 41

Со денот на влегувањето во сила на овој договор престанува да важи Договорот за социјално осигурување на естрадните уметници — членови на Здружението на естрадните уметници на СР Македонија бр. 01-1546/1 од 29. 6. 1970 година.

Член 42

Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

Бр. 01-373/1

15 февруари 1974 година

Скопје

ДОГОВАРАЧИ:

За Здружението на естрадните уметници на СР Македонија,	За Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,
Претседател,	По овластување
Борис Низамовски, с. р.	Душко Горгиев, с. р.

ОПШТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

241.

Врз основа на член 27 од Статутот на Опшната заедница на образованието, Собранието на Заедницата, на седницата од 14. VI. 1974 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК СЕКРЕТАР НА ОПШТАТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

1. За заменик секретар на Опшната заедница на образованието се именува Светозар Василевски.

2. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 15. VI. 1974 година.

Бр. 01-652/1

17 јуни 1974 година Претседател на собранието,
Скопје проф. Димче Левков, с. р.

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ

242.

Врз основа на член 25 точка 13 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе и член 5 од Одлуката за утврдување на органите на управувањето и другите органи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 25 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ

I

Во Комисијата за жалби на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе се избираат:

— за претседател: Петринака Ангеловска.

— за членови: Љубе Конев,
Коне Гецев.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Бр. 01-103/5

25 април 1974 година
Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

243.

Врз основа на член 25 точка 14 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе и глава X став 1 од Одлуката за утврдување на органите на управувањето и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, на заедничката седница, одржана на 25 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ СТРУЧНА СЛУЖБА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ

I

За вршење на стручните, административните и финансиските работи, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе формира Стручна служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, организирана како работна заедница без својство на правно лице. До донесувањето на општ акт за организација на Стручната служба на Заедницата и општиот акт за систематизација на работните места, Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците и земјоделците за општината Свети Николе, со денот на конституирањето на оваа заедница, се презема со постојната организација и систематизација на работните места.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Бр. 01-103/16

23 април 1974 година
Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

244.

Врз основа на член 10 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 15 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

I

Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување се здружува во Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје.

Работите помеѓу здружените заедници ќе се уредат со самоуправни спогодба која на денешната седница е усвоена во целост и е составен дел на оваа одлука.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Бр. 01-103/6

25 април 1974 година
Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

245.

Врз основа на член 25 точка 19 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе и член 5 став 3 од Одлуката за утврдување на органите на управувањето и другите органи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, на седницата на сите собори на делегатите, одржана на 25 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

I

За делегати на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, од Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, се избираат:

1. Богатинов Здравко, делегат од соборот на корисниците на услуги — работници;
2. Панев Коце, делегат од соборот на корисниците на услуги — земјоделци;
3. Буровска Доцка, делегат од соборот на давателите на услуги — здравствени работни организации.

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

Бр. 01-103/7
25 април 1974 година
Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Ајрије Салијевска од Скопје, ул. „1182“ број 34, против тужениот Салијевски Енвер од Скопје, со непозната адреса, вредност на спорот 2000 динари.

Се повикува тужениот Салијевски Енвер во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави лично во судот или да ја соопшти својата адреса.

Доколку во определениот рок не се јави на тужениот ќе му се определи старател.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1233/74. (110)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак, по тужбата на тужителот Драмачанин Вукмир од Скопје, ул. „800“ бр. 15-б, против тужената Драмачанин, мом. Арнаутовиќ Љубица од Скопје, со непозната адреса, вредност 2.000 динари.

Се повикува тужената Драмачанин Љубица во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави лично во судот или да ја достави својата адреса.

Доколку во определениот рок не се јави, на тужената ќе ѝ се определи старател.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1531/74. (112)

ОКРУЖЕН СУД ВО ВИТОЛА

Зисоски Васил од Струга, ул. „Вогомила“ бр. 7, поднесе тужба за развод на брак до овој суд, против Душанка Зизова — по татко Кочанкова, сега со непознато место на живеење. Бидејќи тужениот е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да одреди свој застапник. Во спротивно, на истата ќе ѝ биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Витола, П. бр. 541/74. (111)

РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации, рег. бр. 77, страна 57, книга VIII е запишан под фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје — ООЗТ — Сектор за тополарство и земјоделие — Скопје — Погон за тополарство и земјоделие во Валандово, ул. „Нова населба“ бб. Предмет на работењето на погонот е подигање на плантажи од брзорасни меки лисјари, производство и откуп на земјоделски производи и расадничко производство.

Погонот е основан со одлуката на Централниот работнички совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, број 02-29610/1 од 16. VI. 1972 година.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, инженер Миле Пеев, раководител на погонот и Ристо Колев, шеф на сметководството на ООЗТ — Сектор за тополарство и земјоделие — Скопје.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 980/72 од 19. II. 1973 година. (331)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации, рег. бр. 220, страна 483, книга VII е запишано следното: Кон „Технометал Македонија“ — трговско претпријатие за промет со железни, метални, технички, електротехнички материјали, експорт-импорт — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет на „Технометал — Македонија“ увоз-извоз Скопје, број 15154 од 26. X. 1972 година, одлуката на работната заедница на Претпријатието за снабдување на земјоделието „Агроснабдител“ — увоз-извоз — Скопје, број 2310 од 7. VII. 1972 година се присоединува Претпријатието за снабдување на земјоделието „Агроснабдител“ — Скопје.

Се брише од регистарот на стопанските организации од рег. број 42, страна 121 Претпријатието за снабдување на земјоделието „Агроснабдител“ — Скопје, бидејќи се присоединува кон „Технометал — Македонија“ — трговско претпријатие за промет со железни, метални, технички, електротехнички материјали, експорт-импорт — Скопје, согласно со горенаведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1060/72 од 8. V. 1973 година. (784)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации, рег. бр. 1591, страна 161, книга VIII е запишано следното: Седиштето на „Макоплод“ — трговско претпријатие на големо и мало — Скопје се преместува од улица „11 Октомври“ број 125, на улица „Маршал Тито“ број 92 во Скопје, согласно одлуката на работничкиот совет на споменатото претпријатие, број 01-712 од 17. III. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 445 од 10. V. 1973 година. (808)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации, рег. бр. 220, страна 484, книга VII е запишано следното: Се брише од регистарот на стопанските организации Продавницата во Скопје, ул. „Цветан Димов“ бб, на Трговското претпријатие за промет со железни, метални, технички и електро-технички материјали „Технометал — Македонија“ експорт-импорт — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет број 15154 од 22. I. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 384 од 15. V. 1973 година. (812)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации, рег. бр. 1555, страна 264, книга VII е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие на големо и мало „Трго-југ“ — Скопје, согласно со одлуката на работната заедница број 116 од 19. IV. 1973 година, од одржаната седница на 16. IV. 1973 година, се проширува и со: промет на големо и мало на пластика, кожа, гума и синтетика.

Се запишува во регистарот на стопанските организации при овој суд под истиот рег. бр. и следното: Трговско претпријатие на големо и мало „Трго-југ“ — Скопје — Деловна единица без својство на правно лице (продавница) во Скопје, улица „108“ број 18. Предмет на работењето на деловната единица е промет на мало со пластика, кожа, гума и синтетика.

Деловната единица е основана со одлуката на работната заедница Трговско претпријатие на големо и мало „Трго-југ“ — Скопје, број 125 од 20. IV. 1973 година, од одржаната седница на 16. IV. 1973 година.

Раководител на деловната единица е Крстев Томо.

Деловната единица без својство на правно лице (продавница) во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 521 од 11. VI. 1973 година. (876)

КОНКУРСИ

Работната заедница на Ученичкиот дом при гимназијата „Здравко Чочковски“ — Дебар

распишува

КОНКУРС

За управител на домот (именување)

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

- Да има завршено високо образование;
- Да има најмалку две години работно искуство во просветна струка;
- Да поседува морално-политички квалитети;
- Да поседува организационо-технички способности за водење на домот;
- Да е здравствено способен и да го познава македонскиот и албанскиот јазик.

Предимство имаат оние кандидати кои претходно завршиле гимназија.

Управителот, покрај управничката должност воедно ќе ја обавува и работата како воспитач во домот.

Личниот доход ќе биде определен според Самоуправната погодба на домот.

Некомплетираните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Конкурсот трае 15 дена од денот на неговото објавување. (288)

„Електростопанство“ — Скопје врз основа на одредбите на Законот за изградба на инвестициони објекти и Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти објавува

КОНКУРС ЗА ПОДОБНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧИТЕ

за отстапување на работите за квалитативна контрола и прием кај производителите на увозната рударска опрема за рудник „Осломеј“ — Кичево.

Ориентационата вредност на увозната опрема изнесува 75.000.000 динари.

Работите ќе се вршат кај производителите во Западна Германија и ЧССР во рок од две години од денот на воведување на изведувачот во работа спрема посебните услови на инвеститорот.

Изведувачките организации кои сакаат да учествуваат на конкурсот должни се да поднесат писмена пријава која треба да содржи:

1. Доказ за регистрацијата на понудувачите за вршење на вакви работи;
2. Попис на досега изведените работи;
3. Попис на стручниот кадар;
4. Попис, вредност и расположивост на опрема за вршење на вакви работи.

Писмените пријави со горенаведените податоци треба да се достават најкасно до 17. XI. 1974 година. Покасно поднесени пријави нема да бидат земени во предвид.

Конкурсот за подобност на изведувачите врз основа на поднесените пријави ќе се одржи на 25. XI. 74 во 11 часот во просториите на „Електростопанство“ — Скопје, Тиранска 2, на X кат, соба бр. 2.

Конкурсот за подобност ќе се одржи само ако се правовремено најмалку две пријави.

Конкурсот за подобност ќе се одржи без оглед дали се дојдени овластените претставници на пријавените во закажаното време.

Овластените претставници се должни на Комисијата да ѝ предадат полномошно.

Одлуката кои изведувачки организации се подобни, инвеститорот ќе ја донесе во рок од 10 дена по одржаниот конкурс и во наредниот рок од 10 дена ќе ја достави на учесниците на конкурсот.

Потоа, во рок од 10 дена, инвеститорот ќе пристапи кон прибирање на понуди од изведувачките организации кои се огласени како подобни.

Сите податоци потребни за составување на понудата и други можат да се добијат во Организацијата за изградба на ТЕ и рудник „Осломеј“ — „Електростопанство“ — Скопје — X кат соба бр. 2, секој работен ден од 8—10 часот од 19. X. до 19. XI. 1974 година.

Конкурсот важи месец дена од денот на објавувањето. (292)

Советот на Високата музичка школа во Скопје, на својата седница одржана на 24. IX. 1974 година, ја донесе следната одлука за распишување на

ПОВТОРЕН КОНКУРС

за избор на еден хонорарен наставник или хонорарен стручен соработник по предметот ФЛЕЈТА.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од Законот за високото школоство на СРМ. Покрај пријавата таксирана со два динари таксена марка, кандидатите треба да поднесат диплома за завршена музичка академија и кратка биографија. Предност имаат кандидати со објавени стручни трудови, уметничка и педагошка дејност од својата специјалност. Молбите со документи да се поднесуваат до Секретаријатот на ВМШ во рок од десет дена од денот на објавувањето. (290)

„Електростопанство“ — Скопје, ул. „Тиранска“ бр. 2, врз основа на одредбите на Законот за изградба на инвестициони објекти и правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти објавува

КОНКУРС ЗА ПОДОБНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧИТЕ

за отстапување на монтирање на основната рударска опрема на рудник „Осломеј“ — Кичево.

Ориентационата вредност на основната рударска опрема изнесува 140.000.000 динари.

Работите ќе се изведуваат на самиот објект кај с. Осломеј — Кичево.

Рок на монтажата се предвидува за 2 години, сметајќи од денот на воведување на изведувачот во работа спрема условите на инвеститорот.

Изведувачите-организации кои сакаат да учествуваат на конкурсот должни се да поднесат писмена пријава која треба да содржи:

1. Доказ за регистрацијата на понудувачот за вршење на монтажа на ваква и слична опрема;
2. Попис на досега изведени работи;
3. Попис на стручниот кадар;
4. Попис, вредност и расположивост на механизација;
5. Финансиска положба по завршната сметка за претходната година.

Писмени пријави со горенаведените податоци треба да се достават најкасно до 17. XI, 1974 год.

Покасно поднесените пријави нема да бидат земени во предвид.

Конкурсот за подобност на изведувачите врз основа на поднесените пријави ќе се одржи на 28. XI, 1974 во 11 часот во просториите на „Електростопанство“ — Скопје, „Тиранска“ 2, на X кат, соба бр. 2.

Конкурсот за подобност ќе се одржи само ако се правовремено поднесени најмалку две пријави.

Конкурсот за подобност ќе се одржи без оглед дали се дојдени овластените претставници на пријавените во закажаното време. Овластените претставници се должни на комисијата да ѝ предадат полномошно.

Одлуката кои изведувачки организации се подобни, инвеститорот ќе ја донесе во рок од 10 дена по одржаниот конкурс и во рок од 10 дена ќе ја достави на учесниците на конкурсот.

Потоа, во рок од 10 дена, инвеститорот ќе пристапи кон прибирање на понуди од изведувачките организации кои се огласени како подобни.

Сите податоци потребни за составување на понудата и др. можат да се добијат во „Електростопанство“ — Скопје на X кат, соба бр. 2 секој работен ден од 19. X, 1974 до 19. XI, 1974 год. од 9 до 10 часот.

Конкурсот важи месец дена од денот на објавувањето. (291)

„Енергоинвест“ — Сарајево — ООЗТ Фабрика „Алумина“ — Скопје, во својство на инвеститор, врз основа на член 61 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 35/73 и 46/73), Стручната комисија на инвеститорот објавува

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за отстапување изградба, транспорт и монтажа на челичните конструкции за проширување на Фабриката „Алумина“ — Скопје:

1. Хала ливница,
2. Хала за пресување,
3. Зграда анекс.

Ориентационата вредност на челичните конструкции кои се остапуваат изнесува 7,500,000 динари. Конструкцијата ќе се монтира во кругот на постојната фабрика „Алумина“ — Скопје.

Рок за набавка на материјалот, изработка во работилница, транспорт и монтажа на челичните конструкции е 120 календарски дена од денот на потпишувањето на договорот.

Рокот на завршетокот на монтажата и заштитата од корозија е 20. IV, 1975 година.

Гарантниот рок за квалитетот на извршените работи е 3 години.

Понудата мора да ги содржи сите елементи наведени во членот 8 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти, како и сите елементи од договорената документација и условите дадени од инвеститорот т.е. елементите барани во овој оглас.

За утврдување која понуда е поповолна ќе се смета понудата која ќе биде поповолна во следното:

- 1) пониска цена на изведувањето на работите;
- 2) понизок фактор, бруто час по работник и материјал за дополнителни работи;
- 3) поповолни услови за кредитирање на работите;
- 4) подобар стручен кадар, механизација, работна сила која може да се издвои за изведување на овие работи;
- 5) пониски барања за аванс.

Наддавањето е отворено за сите работни организации регистрирани за изведување на наведените објекти под следните услови:

— да изведувале работи на изградба на индустријски објекти од сличен вид;

— да располагаат со такви капацитети со кои ќе можат да го гарантираат извршувањето на работите во определените рокови;

— да располагаат со кадри и опрема за изведување на работите на квалитетно ниво и

— да ги прифаќаат договорените документи дадени од инвеститорот.

Покрај податоците и документацијата што се бараат кон понудата треба да се приложи и следното:

а) за учество во јавното наддавање кон понудата да се даде гаранција со гарантно писмо на банката во висина од 400.000 динари како гаранција дека одбраниот понудувач, на позив на инвеститорот, ќе склучи договор за градба и монтажа на челични конструкции;

б) цена на поединечните главни материјали и список на бруто час по работник;

в) извод од завршната сметка (биланс на успехот) оверен од Службата на општественото книговодство;

г) оверени и пополнети договорни документи дадени од инвеститорот.

Јавното наддавање ќе се одржи наредниот работен ден, освен сабота, по истекот на 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Јавното наддавање ќе се одржи во 11 часот во општествените простории на „Алумина“ — Скопје.

Овластените претставници се должни да ги предадат на комисијата своите полномоштва од работните организации за учество на наддавањето.

Понудувачите ќе бидат известени за резултатите на јавното наддавање во законскиот рок.

Со неопходната документација за изработка на понудата и склучување на договор, заинтересираните можат да се запознаат и документацијата можат да ја добијат во фабриката „Алумина“ — Скопје, соба број 2 на II кат, телефон бр. 091/50-519. (289)

Работната организација ПИ „Македонка“ — ШТИП

распишува

КОНКУРС

за избор на подобност и прибирање на понуди за изведување на градежно-занаетчиските работи за објектот: Погон за доработка на текстилни произ-

води со вкупно развиена површина цца 6000 м² во кругот на ПИ „Македонка“.

Ориентационата вредност на работите изнесува 12.400.000 динари.

Место на изведување на работите е Штип, фабрички круг на ПИ „Македонка“.

Главниот проект со предмерот и пресметките на работите како и општите услови заинтересираните работни организации можат да ги добијат во ПИ „Македонка“ — Штип.

Право на учество на овој конкурс имаат сите изведувачки организации на здружен труд регистрирани и овластени за изведување на градежни работи.

Заинтересираните организации се должни во рок од 10 дена по објавувањето на овој конкурс да достават на адреса ПИ „Македонка“ — Штип, ул. „Брегалничка“ бб, писмена пријава со следната документација:

- решение за извршен упис во судскиот регистар на организациите;
- референтна листа за изведени слични објекти;
- работна сила и механизација што по мислење на изведувачот ќе ги ангажира на овој објект;
- преглед на ангажираноста со текушти работи;
- извод од завршната сметка на Организацијата за 1973 година и извод од шестомесечната пресметка за 1974 година;
- список на организации кои по мислење на изведувачот ќе бидат ангажирани како кооперанти, како и работите што би се отстапиле на кооперантите;
- согласност за доставување гаранција на Банката во висина од 10% од вредноста на работите во случај да ѝ се доверени работите, а не може да го исполни рокот предвиден за изведување на работите.

Рок за изведување на работите на објектот е 6 месеци од денот на заклучувањето на договорот. Нема да се земаат во предвид пријавите што не ги исполнуват во целост условите на овој конкурс, како и неблагоприятно доставените понуди.

За резултатите од конкурсот учесниците ќе бидат известени во рок од 10 дена од заклучувањето на конкурсот.

Изведувачките организации огласени за подобни здобиват право непосредно да достават своја понуда за изведување на градежно-занаетчиските работи.

За поцелосни информации заинтересираните да се обратат на телефон 21-455, локал 130, секој работен ден од 7—14 часот. (286)

Врз основа на член 61—64 од Законот за изградба на инвестициони објекти, а во врска со член 26 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти, Организацијата на здружен труд „Техно Петрол“ — Тетово, ул. „Ворис Кидрич“ бр. 1

распишува

О Г Л А С

за прибирање јавни понуди за избор на подобен изведувач за изработка на настрешници на бензинските пумпи во Скопје и Валаново

Изведувачот треба да изгради три настрешници од челична конструкција према постојната документација која може да се види при инвеститорот, и тоа: во Скопје — на бензинските пумпи „Орце Николов“ и „Влае“, и во Валаново.

Рок за изградба на објектите да биде 1. XII. 1974 година.

Прибирањето на понудите по овој оглас ќе трае до 10. XI. 1974 година, на која дата ќе бидат отворени и разгледани сите понуди.

Предност при понудувањето ќе имаат:

1. Понудувач со поповолни услови во цената, и
2. Понудувач со покус рок на изградба.

Во рок од 5 дена по завршувањето на овој оглас, инвеститорот писмено ќе ги извести изведувачите за изборот на изведувачот. (295)

Врз основа на член 112 од Статутот на Трговското претпријатие на големо и мало „Нова Трговија“ — Кратово, Конкурсната комисија за имендување директор

распишува

К О Н К У Р С

за именување директор (реизбор) на работната организација.

Покрај општите услови, пропишани со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. да има завршен економски факултет;
2. да има работено во својата струка најмалку 1 година;
3. да не е осудуван за кривични дела наведени во член 134 од Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружен труд;
4. да поседува морално-политички квалитети и организациони способности.

Кандидатите се должни кон молбата да ги приложат следните документи:

- диплома за стручната подготовка,
- уверение за работното искуство,
- уверение дека не е осудуван и дека нема забрана за вршење на должноста директор.

Кандидатите кои се во работен однос и согласност од работната организација.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетираните документи нема да се земаат во предвид при разгледувањето.

Молбите со потребните документи да се достават до Конкурсната комисија за именување на директор на работната организација „Нова Трговија“ — Кратово. (285)

Работната заедница на ООЗТ Трговија и земјоделство „Напредок“ — Самоков,

распишува

К О Н К У Р С

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ООЗТ

Услови:

Кандидатот покрај општите услови предвидени со Законот за стекнување својство на работник во здружениот труд треба да ги исполнува и следните:

- да има високо, више или средно образование со над 9 години работно искуство од кои 6 години на раководни места во соодветна дејност;
- да има ниже образование или да е квалификуван работник во трговија со над 30 години работно искуство од кои над 10 години на раководни места во соодветна дејност;
- да има организаторски способности како и работно искуство во трговско-земјоделско-кооперативна дејност;
- да не е осудуван за стопански криминал или друго кривично дело кое го чини негоден за раководење;
- да поседува морално-политички способности.

Молбите со потребните документи се доставуваат до ООЗТ „Напредок“ — Самоков, а некомплетираните документи нема да се земаат предвид за решавање.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (293)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ УЧИЛИШТЕТО ЗА ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места.

1. Еден наставник по практична настава во отсекоот применета графика со полн фонд на часови на определено време;

2. Еден наставник по практична настава во керамичкиот отсеко со полн фонд на часови на определено време;

3. Наставник по математика со 4 ч. седмично на определено работно време;

4. Наставник по физика со 4 ч. седмично на определено работно време;

5. Наставник по социологија и психологија со 8 ч. седмично на определено работно време;

6. Наставник по одбрана и заштита со 6 ч. седмично на определено работно време;

7. Наставник по македонски јазик со 9 ч. седмично на определено работно време;

8. Наставник по географија со 4 ч. седмично на определено работно време;

9. Наставник по нацртна геометрија, перспектива и внатрешна архитектура со 12 ч. седмично на определено работно време;

10. Наставник во текстилниот отсеко со полн фонд часови на неопределено работно време.

Покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебни односи на работниците во здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

а) под т. 1, 2 и 6 да имаат завршено више образование — педагошка академија;

б) под т. 3, 4, 5, 7, 8 — Филозофски факултет или Природно-математички факултет;

в) под т. 9 завршен Технички факултет или Академија за применета уметност;

г) под т. 10 кандидатите треба да имаат завршено Академија за применета уметност или Висока текстилна школа.

Молбите со потребните документи се поднесуваат до секретаријатот на училиштето.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето. (294)

Комисијата за избор на технички раководител на „Изооптик“ — Скопје, согласно Одлуката на работната заедница од одржаната седница на 8. 11. 1974 година

распишува

К О Н К У Р С

за избор на технички раководител на задругата „Изооптик“ — Скопје.

Покрај општите услови предвидени со законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

1. Виша стручна спрема (машински факултет I степен) со над пет години работно искуство во дејноста од организацијата.

2. Средна стручна машинска насока (средно техничко училиште) со над 10 години на раководно место во дејноста познавање на сите видови термички изоляции односно инсталации на централни греења, клима инсталации и разладни уреди. (287)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|---|-----|
| 459. Закон за изменување и дополнување на Законот за тутун — — — — — | 945 |
| 460. Одлука за давање одобрение на Анекс-програмата за изградба и реконструкција на патиштата од IV ред во Социјалистичка Република Македонија од дополнителните средства во 1974 година со учество на Републичкиот фонд за патишта — — — | 945 |
| 461. Одлука за овластување на републичкиот секретар за финансии, во името на Социјалистичка Република Македонија да склучи договор со Социјалистичка Федеративна Република Југославија за преземање на финансиски обврски од Спогодбата за гаранција (број 1012 ЈУ) — — — | 915 |
| 462. Одлука за одобрување на Програмата за задачите и работата на Републичкиот фонд за изградба на станови на учесниците во НОВ — Скопје за 1974 година — — — | 946 |
| 463. Одлука за давање согласност на финансискиот план на Републичкиот фонд за изградба на станови на учесниците во Народноослободителната војна — Скопје за 1974 година — — — | 946 |
| 464. Одлука за ограничување бројот на студентите што можат да се запишат на Медицинскиот факултет во Скопје — — — | 946 |
| 465. Упатство за легитимацијата на санитарните инспектори — — — — — | 947 |
| 466. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 15/74 од 19 септември 1974 година Исправка на Наредбата за начинот и постапката за остварување на премијата според Одлуката за определување премија за кравјо и овчо млеко во 1974 година — — — | 947 |

Општи акти на самоуправните интересни заседници

- | | |
|---|-----|
| 236. Одлука за валоризација на додатокот на деца — — — — — | 948 |
| 237. Одлука за вонредна валоризација на пензиите — — — — — | 949 |
| 238. Одлука за користење на средствата за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување — — — | 949 |
| 239. Одлука за височината на паушалниот надоместок на инвалидите на трудот и децата инвалиди на осигуреници за времето додека се врши професионална рехабилитација надвор од местото на живеењето — — — — — | 951 |
| 240. Договор за пензиско и инвалидско осигурување на естрадните уметници — членови на Здружението на естрадните уметници на СР Македонија — — — | 951 |
| 241. Решение за именување на заменик секретар на Општинската заедница на образованието — — — — — | 955 |
| 242. Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата за жалби на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе — — — — — | 955 |
| 243. Одлука за формирање Стручна служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе — — — — — | 955 |
| 244. Одлука за здружување на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе во Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје — — — | 955 |
| 245. Одлука за избор на делегати на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје — — — | 956 |